



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“ - Скопје. Огласи по тарифата Број 5

СКОПЈЕ

Четврток, 7 март 1957

Година XIII

Претплатата за 1957 год. изнесува
1.000 дин. Овој број чини 25 дин.
Чековна сметка број 802-Т-698

23.

На основа чл. 9 од Законот за задолжително учество на граѓаните во отстранувањето на општа опасност и чл. 3 од Уредбата за пренесување работите по републичките прописи во надлежност на републичките органи на управата („Службен весник на НРМ“ бр. 21/56), Државниот секретаријат за внатрешни работи донесува

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ РАБОТИТЕ ОКОЛУ ОТСТРАНУВАЊЕТО НА ОПШТА ОПАСНОСТ

Член 1

За организирање и раководење со мерките за отстранување на општа опасност постојат: 1. — координационен одбор, 2. — околински штаб, и 3. — општински штаб.

Координациониот одбор е при Државниот секретаријат за внатрешни работи.

Член 2

Координациониот одбор го сочинуваат претставници на: секретаријатите за сообраќај и шумарство на Извршниот совет на Народна Република Македонија, Управата за водостопанство, Противпожарниот сојуз на Народна Република Македонија, Дирекцијата на поштите, телеграфите и телефоните, Дирекцијата на железниците, Советот за народно здравје, Советот за социјална заштита, Главниот одбор на Црвен крст на Народна Република Македонија, Метеоролошката служба и Југословенската народна армија.

Претставниците на споменатите органи, самостојни установи, организации и друго се одредуваат веднаш по влегувањето во сила на овој правилник.

Со координационисиот одбор раководи Државниот секретар за внатрешни работи или лице што ќе го овласти

Член 3

Координациониот одбор е постојано колегијално тело.

Член 4

Координациониот одбор:

1. — ги проучува проблемите и мерките во врска со отстранувањето на општа опасност;
2. — бара извештаи и други податоци од државните органи, установи, организации и други органи, што се повикани да учествуваат во превентивните мерки за отстранување на општа опасност;

3. — ја следи работата на околинските и општинските штабови;

4. — донесува заклучоци и им дава предлози на заинтересираните државни органи и установи и организации, а на штабовите може да им одредува и задачи.

Член 5

Координациониот одбор работи на седници, кои се одржуваат по потреба.

Седниците ги свикнува Државниот секретар за внатрешни работи. Иницијатива за свикнување седници може да дојде и од членовите на координациониот одбор, како и од заинтересираните државни органи, установи, организации и други претставени во овој одбор.

Член 6

Околинскиот штаб се состои од 9 до 13 члена во кој влегуваат стручни лица по прашање од шумарство, противпожарство, водостопанство, сообраќај, поштенско-телеграфска служба, здравјето и социјалната заштита, претставници на Југословенската народна армија и други.

Околинскиот штаб го формира и членовите ги именува народниот одбор на околинјата на предлог од советот за внатрешни работи.

На чело на штабот стои началник.

Началник на штабот е началникот на секретаријатот за внатрешни работи односно лице што ќе биде овластено од народниот одбор на околинјата.

Член 7

Членовите на штабот се именуваат секоја календарска година.

Во текот на годината составот на членовите на штабот може да се менува и дополнува.

Член 8

Околинскиот штаб:

1. — ги проучува проблемите на подрачјето на околинјата во врска со општата опасност предвидена во чл. 1 од Законот за задолжително учество на граѓаните во отстранувањето на општа опасност;

2. — предлага на народниот одбор на околинјата односно општините мерки за спречување на општа опасност;

3. — донесува заклучоци и предлага превентивни мерки што треба да бидат преземени од страна на државните и другите органи и установи на подрачјето на околинјата;

4. — издава наредби за преземање превентивни мерки во случај кога претстои непосредно наступување на општа опасност;

5. — во одделните случаи на општа опасност презема и раководи со мерките за отстранување на општата опасност а потоа постапува според наредбата на Државниот секретар за внатрешни работи односно претседателот на народниот одбор на околицјата;

6. — доставува извештај за работата и проблемите како до координациониот одбор при Државниот секретаријат за внатрешни работи, така и до народниот одбор на околицјата, и

7. — ја следи работата, дава предлози и одредува задачи за работата на општинските штабови.

Член 9

Штабот е колегијално тело и работи на седници кои ги свикнува началникот на секретаријатот за внатрешни работи на народниот одбор на околицјата.

Иницијатива за свикнување на штабот може да дојде како од членовите така и од народниот одбор.

Член 10

Народниот одбор на општината може да формира штаб во согласие со претседателот на народниот одбор на околицјата.

Со штабот раководи началник.

Штабот се состои од 5 до 9 члена, во кој по правило влегуваат стручни лица по прашања од: противпожарство, шумарство, сообраќај, водостопанство, органи на внатрешните работи, претставници на ЈНА и други.

Член 11

Општинскиот штаб:

1. — ги проучува проблемите на подрачјето на општината во врска со општата опасност;

2. — донесува заклучоци и предлага мерки на народниот одбор на општината односно до државните органи и установи;

3. — постапува по предлозите и задачите на народниот одбор на општината, околинскиот штаб и координациониот одбор;

4. — во одделни случаи на општа опасност постапува според наредбата на Државниот секретар за внатрешни работи, претседателот на народниот одбор на околицјата односно општината;

5. — доставува извештаи за работата и проблемите до околинскиот штаб и народниот одбор на општината.

Член 12

Општинскиот штаб се формира за една календарска година.

Во текот на годината можат да се вршат измени и дополненија на членовите на штабот.

Член 13

Околинските и општинските штабови се должни покрај превентивните мерки, какви можат да се преземаат во случаи кога претстои непосредна општа опасност, да предвидат и организациони мерки

за случаи на општа опасност (формирање оперативни единици, фиксирање командни кадар и др.).

Член 14

За одделни случаи на општа опасност Државниот секретар за внатрешни работи со посебна наредба ги определува: годиштата на граѓаните што се должни да учествуваат во отклонувањето на опасноста, рокот и местото на јавување, видот на техничките средства, добиток, алати и други материјали што треба да му се стават на располагање на органот што раководи со работите за отстранување на опасноста, подрачјата врз кои се протега наредбата и органот кој ќе раководи со мерките.

Подрачјата се одредуваат со оглед на големината на општата опасност односно потребниот број луѓе и средства за успешно отстранување на опасноста и штетата.

Член 15

Во случај на општа опасност за алармирање на населението можат да се употребат следните знаци за узбуна: свонење свона (камбани), свирење сирени, локомотиви, палење на огнови и друго.

За сигналите од претходниот став штабовите треба благовремено да го запознаат населението.

Член 16

Во итни случаи на општа опасност мерки за спроведување одредбите од Законот за задолжително учество на граѓаните во отстранување на општа опасност, согласно чл. 7 ст. 2 можат да наредат и претседателите на околинските односно општинските народни одбори на територијата од своите подрачја.

Преземените мерки ќе се движат во рамките на одредбите од споменатиот закон во претходниот став.

Веднаш со настапување на опасноста односно преземање на мерки, лицата од став 1 се должни по најбрз пат а најдоцна во рок од 24 часа да го известат Државниот секретаријат за внатрешни работи.

Претседателот на народниот одбор на општината е должен исто така да го известат и претседателот на народниот одбор на околицјата.

Член 17

Државниот секретар за внатрешни работи со наредба може да ги измени или дополни наредбите донесени од претседателот на народниот одбор на околицјата односно народниот одбор на општината.

Член 18

Под работоспособни лица предвидени во чл. 2 од Законот за задолжително учество на граѓаните во отстранувањето на општа опасност се сметаат сите лица од машки и женски пол способни за физичка работа.

Како неспособни за физичка работа се сметаат: болни од акутни или хронични заболувања од тешки болести, инвалиди на трудот од II и III група, ратните-воени инвалиди од I до VIII група, лица кои се на опоравок по потешки заболувања,

трудни жени, мајки доилки и мајки со деца до 7 години возраст.

Член 19

Органот кој раководи со мерките може согласно со чл. 3 од Законот за задолжително учество на граѓаните во отстранувањето на општа опасност да ги ослободи физичките и правни лица, сопствениците односно држателите на техничките средства, запрети, алати и други материјали потребни за отстранување на опасноста, доколку тие се неопходни за заштита и отстранување опасноста на сопствениот имот. При ова органот ја цени вредноста и големината на конкретното доброимотот што е загрозен и за кој е нужна заштита, во споредба со опасноста по луѓето и општите добра.

Член 20

Покрај изнесените одредби предвидени во чл. 8 од Законот за задолжително учество на граѓаните во отстранувањето на општа опасност против лицата кои не сакаат без оправдани причини да се јават односно да го стават имотот и своите средства на располагање на надлежниот орган што раководи со работите за отстранување на опасноста, органите за внатрешни работи ќе преземат мерки за по принуден пат споменатите лица да земат учество, односно да ги стават на располагање техничките средства, запрети, алати и други материјали за отстранување на опасноста.

Член 21

Согласно со одредбите од ст.1 чл. 5 од Законот за задолжително учество на граѓаните во отстранувањето на општа опасност, органот што раководи со мерките за отстранување на општата опасност е овластен привремено да одземе станбени и работни простории на установи, организации, претпријатија и физички лица за сместување на пострадани или загрозени лица од опасноста.

Член 22

Во случаи предвидени во ст. 2 на чл. 5 од Законот за задолжително учество на граѓаните во отстранувањето на општа опасност, органот кој раководи со мерките за отстранување на опасноста е должен да води сметка и за оправданоста на штетата сторена со преземените мерки.

Член 23

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 1611

22 февруари 1957 година

Скопје

Државен секретар
за внатрешни работи,
Мито Мицајков, с. р.

Огласен дел

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 18-II-1956 год. под рег. бр. 9, е запишана под фирма: Откупна станица „Пролеке“, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на станицата е: откуп и продажба на емиш, зарзават и преработки.

Станицата е основана од Претпријатието „Пролеке“ — Белград, а согласно решението на НО на општината — Битола, бр. 24816 од 27-VIII-1955 год. Истата ќе ја потпишува раководителот Васил Гинов.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 142/56. (1081)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 3-III-1956 год. под рег. бр. 11 е запишано претпријатието под фирма: Претпријатие за експлоатација и преработка на трска, шамак, индустриска врба и ловење на риба „Црнско Блато“, со седиште во с. Новаци — Битолско. Предмет на послувањето на претпријатието е: собирање на трска, шамак и шавар, преработка на трска во петаври, шамак во рогозини, зембили и други ракотворби, собирање на индустриска врба и преработка во финални производи, како и ловење на риба и продажба на сите производи во внатрешен промет.

Претпријатието е основано со решението на НО на општината — с. Новаци, бр. 1684 од 9-II-1956 год. Истото ќе го потпишува директорот Благој Димитров Таневски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 161/56. (1082)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 19-V-1956 год. под рег. бр. 18 е запишано претпријатието под фирма: Претпријатие за промет со житарици, грав и ориз „Жито-Драгор“, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на претпријатието е: откуп на житарици и млевени производи, производство на брашно, откуп и преработка на оризова арпа и продажба на бел ориз.

Претпријатието е основано од Претпријатието „Житофонд“ од Скопје со одлука од 9-XII-1955 г. а согласно решението на НО на општината — Битола, бр. 11741 од 15-III-1956 год. Истото ќе го потпишуваат директорот Вангел Илиовски, Јунио Глобару и Борис Ивановски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 365/56. (1086)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 14-III-1956 год. под рег. бр. 12 е запишано прет-

пријатието под фирма: Млекарско претпријатие „Млекар“, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на претпријатието е: откуп, преработка и промет со млеко и млечни производи.

Претпријатието е основано од Сточаро-млекарската задруга „Пелагоонија“, а согласно решението на НО на општината — Битола бр. 9366 од 1-III-1956 год. Истото ќе го потпишува директорот Вангел Николовски и Миле Димов, книговодител.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 180/56. (1088)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 8-VIII-1956 год. под рег. бр. 12 е запишана под фирма: Продавница бр. 1, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на продавницата е: купопродажба на стоки во внатрешен промет, а ќе се занимава и со трговија на млеко и млечни производи, шеќерни, сувомеснати, деликатесни производи, алкохолни и безалкохолни пијалоци, во затворени шишиња, тестенини и јајца.

Продавницата е основана од Млекарското претпријатие „Млекар“ — Битола, а согласно решението на НО на општината — Битола, бр. 15585 од 19-III-1956 год.

Раководител на продавницата е Драган Кузманов.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 471/56. (1089)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 8-VIII-1956 год. под рег. бр. 12 е запишана под фирма: Продавница бр. 2, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на продавницата е: купопродажба на стоки во внатрешен промет, а ќе се занимава и со трговија со млеко и млечни производи, шеќерни, сувомеснати и деликатесни стоки, алкохолни и безалкохолни пијалоци во затворени шишиња.

Продавницата е основана од Млекарското претпријатие „Млекар“ — Битола, а согласно решението на НО на општината — Битола, бр. 15585 од 19-III-1956 год.

Раководител на продавницата е Петко Насулевски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 472/56. (1090)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 8-VIII-1956 год. под рег. бр. 12 е запишана под фирма: Продавница бр. 3, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на продавницата е: купопродажба на стоки во внатрешен промет, а ќе се занимава и со трговија со млеко и млечни производи, шеќерни, сувомеснати и деликатесни производи, алкохолни и безалкохолни пијалоци, во затворени шишиња.

Продавницата е основана од Млекарското претпријатие „Млекар“ — Битола, а согласно решението

то на НО на општината — Битола, бр. 15585 од 19-III-1956 год.

Раководител на продавницата е Ристо Банчески.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 473/56. (1091)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 8-VIII-1956 год. под рег. бр. 12 е запишана под фирма: Продавница бр. 4, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на продавницата е: купопродажба на стоки во внатрешен промет, а ќе се занимава и со трговија со млеко и млечни производи, шеќерни, сувомеснати и деликатесни производи, алкохолни и безалкохолни производи, во затворени шишиња.

Продавницата е основана од Млекарското претпријатие „Млекар“ — Битола, а согласно решението на НО на општината — Битола, бр. 15585 од 19-III-1956 год.

Раководител на продавницата е Спиросилјановски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 474/56. (1092)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 8-VIII-1956 год. под рег. бр. 12 е запишана продавницата бр. 5, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на продавницата е: купопродажба на стоки во внатрешен промет, а ќе се занимава со трговија со млеко и млечни производи, шеќерни, сувомеснати и деликатесни производи, алкохолни и безалкохолни производи, во затворени шишиња и печива.

Продавницата е основана од Млекарското претпријатие „Млекар“ — Битола, а согласно решението на НО на општината — Битола, бр. 15585 од 19-III-1956 г.

Раководител на продавницата е Цветан Азрамовски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 475/56. (1093)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 8-VIII-1956 год. под рег. бр. 12 е запишана под фирма: Продавница бр. 6, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на продавницата е: купопродажба на стоки во внатрешен промет, а ќе се занимава и со трговија со млеко и млечни производи, шеќерни и деликатесни производи и безалкохолни пијалоци.

Продавницата е основана од Млекарското претпријатие „Млекар“ — Битола, а согласно решението на НО на општината — Битола, бр. 15585 од 19-III-1956 год.

Раководител на продавницата е Вангел Христовски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 476/56. (1094)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 8-VIII-1956 год. под рег. бр. 12 е запишана под фирма: Продавница бр. 7, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на продавницата е: купопродажба на стоки во внатрешен промет, а ќе се занимава и со трговија со млеко и млечни производи, шеќерни и деликатесни производи и безалкохолни пијалоци.

Продавницата е основана од Млекарското претпријатие „Млекар“ — Битола, а согласно решението на НО на општината — Битола, бр. 15585 од 19-III-1956 год.

Раководител на продавницата е Крсте Алексовски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 477/56. (1095)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 8-VIII-1956 год. под рег. бр. 12 е запишана продавницата под фирма: Продавница бр. 8, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на продавницата е: купопродажба на стоки во внатрешен промет, а ќе се занимава и со трговија со млеко и млечни производи, шеќерни и деликатесни производи и безалкохолни пијалоци.

Продавницата е основана од Млекарското претпријатие „Млекар“ — Битола, а согласно решението на НО на општината — Битола, бр. 15585 од 19-III-1956 год.

Раководител на продавницата е Коста Гинов.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 478/56. (1096)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 8-VIII-1956 год. под рег. бр. 12 е запишана под фирма: Продавница бр. 9, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на продавницата е: купопродажба на стоки во внатрешен промет, а ќе се занимава и со трговија со млеко и млечни производи, шеќерни и деликатесни производи и безалкохолни пијалоци.

Продавницата е основана од Млекарското претпријатие „Млекар“ — Битола, а согласно решението на НО на општината — Битола, бр. 15585 од 19-III-1956 год.

Раководител на продавницата е Стојче Дамјановски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 479/56. (1097)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 8-VIII-1956 год. под рег. бр. 12 е запишана под фирма: Продавница бр. 10, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на продавницата е: купопродажба на стоки во внатрешен промет, а ќе се занимава и со трговија со млеко и млечни производи, шеќерни и деликатесни производи и безалкохолни пијалоци.

Продавницата е основана од Млекарското претпријатие „Млекар“ — Битола, а согласно решението на НО на општината — Битола, бр. 15585 од 19-III-1956 год.

Раководител на продавницата е Блаже Стојковски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 480/56. (1098)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 11-I-1956 год. под рег. бр. 4 е запишано претпријатието под фирма: Трговско претпријатие „Песјак“, со седиште во с. Долнени — Битолско. Предмет на послувањето на претпријатието е: трговија со тутун, таксени и поштенски марки, вредносници, канцелариски и книжарски материјали, обрасци, весници и др.

Претпријатието е основано со решението на НО на општината — с. Долнени, бр. 35 од 4-I-1956 год. Истото ќе го потпишуваат директорот Милојко Коруноски и книговодителот Горан Јордановски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 32/56. (1099)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 7-I-1956 год. под рег. бр. 2 е запишано претпријатието под фирма: Трговско претпријатие на мало за промет со железарска и друга стока „Меркур“, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на претпријатието е: трговија со железарски и стакларски стоки, бои, лакови, кожа, гума и трговија на големо со јажарски стоки на територијата на Битолска околија.

Претпријатието е основано од фузионираните трговски дуќани и тоа: „Челик“, „Демир Хисар“, „Идеал“, „Пролетер“, „Разно“, „Железар“ и „Мориово“, а согласно решението на НО на општината — Битола, бр. 14427 од 23-XII-1955 год. Истото ќе го потпишува директорот Мамут Рифат.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 23/56. (1100)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 9-IV-1956 год. под рег. бр. 15 е запишано претпријатието под фирма: Услужно претпријатие за колење на жива стока, со седиште во Прилеп. Предмет на послувањето на претпријатието е: вршење на месарски услуги, колење на жива стока, преработка на отпадници и пренос на месо до касапниците во градот.

Претпријатието е основано со решението на НО на општината — Прилеп, бр. 19373 од 30-III-1956 год. Истото ќе го потпишува директорот Ивановски Атанас.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 259/56. (1101)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации

на 8-III-1956 год. под рег. бр 212 е запишана под фирма: Продавница „Семе“, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на продавницата е: продажба на квалитетно и соотне семе.

Продавницата е основана од Земјоделската аптека — Битола, а согласно решението на НО на општината — Битола, бр. 12501 од 23-XII-1955 г.

Раководител на продавницата е Гане Стојчевски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 169/56. (1111)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 9-XII-1955 год. под рег. бр. 139, е запишана под фирма: Продавница „Борис Кидрич“, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на продавницата е: продажба на мало на преработена кожа, крзно, крзнарска галактерија и табачка волна.

Продавницата е основана од Индустијата за кожи „Борис Кидрич“ — Битола, а согласно решението на НО на општината — Битола, бр. 15561 од 3-VI-1955 год. Истата ќе ја потпишува раководителот Славе Наумовски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 751/55. (1112)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30-I-1956 год. под рег. бр. 133 е запишана под фирма: Продавница на месо „Билјана“, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на продавницата е: трговија со месо и преработки од месо.

Продавницата е основана од Претпријатието за увоз-извоз „Билјана“ — Битола, а согласно решението на НО на општината — Битола, бр. 549 од 19-I-1956 год.

Раководител на продавницата е Никола Илиевски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 106/56. (1113)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 23-XI-1955 год. под рег. бр. 161, е запишана под фирма: Продавница за огледала „Блаже Рогозинаро“, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на продавницата е: продажба на огледалски производи, рамови за слики, како и вршење на занаетчишки стаклорезачки услуги.

Продавницата е основана од Дрводелското производително претпријатие „Блаже Рогозинаро“ — Битола, а согласно решението на НО на општината — Битола, бр. 8781 од 2-XI-1955 год.

Раководител на продавницата е Никола Арсевски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 719/56. (1114)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 19-IV-1956 год. под рег. бр. 146, е запишано под

фирма: Одделение за услуги при Конфекционото претпријатие „Иднина“, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на одделението е: вршење на услуги.

Одделението е основано од Конфекционото претпријатие „Иднина“ — Битола, а согласно решението на НО на општината — Битола, бр. 14705 од 2-IV-1956 год.

Раководител на одделението е Вита Толу.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 295/56. (1115)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25-I-1956 год. под рег. бр. 146 е запишана под фирма: Продавница бр. 1, со седиште во Битола. Предмет на послувањето е: трговија со текстилни стоки, куси и плетени стоки и конфекција.

Продавницата е основана од Конфекционото претпријатие „Иднина“ — Битола, а согласно решението на НО на општината — Битола, бр. 12210 од 7-XII-1956 год.

Раководител на продавницата е Васко Димовски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 94/56. (1116)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-VI-1956 год. под рег. бр. 124 е запишана под фирма: Продавница бр. 9, со седиште во Битола. Предмет на послувањето на продавницата е трговија со леб и сите видови на лебопекарско производство.

Продавницата е основана од лебопекарското претпријатие „Хигиена“ — Битола, а согласно решението на НО на општината — Битола, бр. 13008 од 27-IV-1956 год.

Раководител на продавницата е Крстевски Илија.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 416/56. (1119)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 10-XI-1955 год. под рег. бр. 59 е запишана под фирма: Продавница за кибрит и цигари, со седиште во Крушево. Предмет на послувањето на продавницата е: продажба на тутунови производи и кибрит на мало.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Братство“ — Крушево, а согласно решението на НО на Прилепска околија, бр. 14088 од 24-VII-1955 год.

Раководител на продавницата е Георгиева Ленче.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 669/56. (1121)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 14-I-1956 год. под рег. бр. 59, е запишана под фирма: Продавница „Мода“, со седиште во Кру-

шево. Предмет на послувањето на продавницата е: продажба на текстилни стоки, галантерија, кожа и гумени производи.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Братство“ — Крушево, а согласно решението на НО на општината — Крушево, бр. 4006 од 12-XII-1955 год.

Раководител на продавницата е Харила Бидин.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 27/56. (1122)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 14-I-1956 год. под рег. бр. 59 е запишано под фирма: Продавница „Градител“, со седиште во Крушево. Предмет на послувањето на продавницата е: продажба на железарски стоки, стактарија, градежен материјал, електрични материјал и емајлирани садови.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Братство“ — Крушево, а согласно решението на НО на општината — Крушево, бр. 4006 од 12-XII-1955 год.

Раководител на продавницата е Панду Фити.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 28/56. (1123)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 14-I-1956 год. под рег. бр. 59 е запишана под фирма: Продавница „Корија“, со седиште во Крушево. Предмет на послувањето на продавницата е: продажба на сите врсти колонијални стоки.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Братство“ — Крушево, а согласно решението на НО на општината — Крушево, бр. 4006 од 12-XII-1955 год.

Раководител на продавницата е Трифун Кардула.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 29/56. (1124)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 14-I-1956 год. под рег. бр. 59 е запишана под фирма: Продавница „Бела вода“, со седиште во Крушево. Предмет на послувањето на продавницата е: продажба на сите видови колонијални стоки како и мешовити стоки.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Братство“ — Крушево, а согласно решението на НО на општината — Крушево, бр. 4006 од 12-I-1956 год.

Раководител на продавницата е Томе Сиљаноски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 30/56. (1125)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 14-I-1956 год. под рег. бр. 59 е запишана под фирма: Продавница „Градинар“, со седиште во Крушево. Предмет на послувањето на продавницата е: продажба на емиш и зарзават.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Братство“ — Крушево, а согласно решението на НО на општината — Крушево, бр. 4006 од 12-XII-1955 год.

Раководител на продавницата е Никола Кардула.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 31/56. (1126)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 12-VI-1956 год. под рег. бр. 59 е запишана под фирма: Продавница, со седиште во Крушево. Предмет на послувањето на продавницата е: продажба на мало земјоделски машини, алати, препарати, семенски материјали, вештачки ѓубрива и сите други земјоделски потреби со регрес.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Братство“ — Крушево, а согласно решението на НО на општината — Крушево, бр. 4271 од 4-V-1956 год.

Раководител на продавницата е Нико Леонида Горѓиевски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 408/56. (1127)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-V-1956 год. под рег. бр. 68 е запишано под фирма: Складиште за тутунски преработки, со седиште во Охрид. Предмет на послувањето на складштето е: складирање на тутунски преработки и продажба на цигари.

Складиштето е основано од „Тутунски комбинат“ — Прилеп, а согласно решението на НО на општината — Охрид, бр. 4442 од 26-III-1956 год.

Раководител на складштето е Коста Економов.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 314/56. (1129)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 3-V-1956 год. под рег. бр. 31 е запишана под фирма: Продавница бр. 2, со седиште во Прилеп. Предмет на послувањето на продавницата е: продажба на мало училишни и канцелариски материјали, хартија, писушти и школски прибор, прибор за пишување и разни книги (литература).

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Просвета“ — Прилеп, а согласно решението на НО на општината — Прилеп, бр. 11083 од 3-IV-1956 год.

Раководител на продавницата е Крсте Нелчески.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 338/56. (1130)

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУКАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Неготино, бр. 5275 од 13-VI-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дукани и работилници под рег. бр. 1, занаетчишкиот дуќан под фирма: Ашчилница Александар Илчов Емшов, со седиште во Неготино — Кавадарци. Предмет на работата на дуќанот е: готвење на јадења.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Александар Илчов Емшов. (230)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Кочани, бр. 5813 од 31-V-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дукани и работилници под рег. бр. 7, занаетчишкиот дуќан под фирма: Кондурација Киро Пенев Ангелов, со седиште во Кочани. Предмет на работата на дуќанот е: кондурациски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро Пенев Ангелов. (231)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — с. Врапчишта — Тетовско, бр. 2521/56 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дукани и работилници на страна 3, рег. бр. 23, занаетчишкиот дуќан под фирма: Воденичар Минири Азис, со седиште во с. Добридол. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Минири Азис. (232)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Кочани, бр. 5887 од 3-V-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дукани и работилници под рег. бр. 8, занаетчишкиот дуќан под фирма: Ножар Георги Илиев Кончалиев, со седиште во Кочани. Предмет на работата на дуќанот е: изработка и продажба на ножеви.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Георги Илиев Кончалиев. (233)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — „Кисела Вода“ — Скопје, бр. 6485/56 год. е запишан во регистарот на занаетчишките дукани и работилници под рег. бр. 27, занаетчишкиот дуќан под фирма: Лакирерска работилница на Никола Христов Дограмаџиев, со седиште во Скопје, ул. „13“ бр. 54 — Скопје. Предмет на работата на дуќанот е: лакирерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола Христов Дограмаџиев. (234)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Ресен, бр. 274, е запишан во регистарот на занаетчишките дукани и работилници на страна 323, рег. бр. 323, занаетчишкиот дуќан под фирма: Воденичар Дорче Николов Пет-

ревски, со седиште во с. Ехла. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дорче Николов Петревски. (184)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Ресен, бр. 272, е запишан во регистарот на занаетчишките дукани и работилници на страна 321, рег. бр. 321, занаетчишкиот дуќан под фирма: Кројач Горче Ефтимов Ивановски, со седиште во Ресен. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Горче Ефтимов Ивановски. (185)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Ресен, бр. 271, е запишан во регистарот на занаетчишките дукани и работилници на страна 320, рег. бр. 320, занаетчишкиот дуќан под фирма: Кројач Здравко Андреевски, со седиште во Ресен. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Здравко Андреевски. (186)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Ресен, бр. 269, е запишан во регистарот на занаетчишките дукани и работилници на страна 318, рег. бр. 318, занаетчишкиот дуќан под фирма: Казанџија Христо Шандуловски, со седиште во Ресен. Предмет на работата на дуќанот е: казанџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Христо Шандуловски. (187)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Ресен, бр. 270, е запишан во регистарот на занаетчишките дукани и работилници на страна 319, рег. бр. 319, занаетчишкиот дуќан под фирма: Бербер Кирил Крушеревски, со седиште во Ресен. Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кирил Крушеревски. (188)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Ресен, бр. 268, е запишан во регистарот на занаетчишките дукани и работилници на страна 317, рег. бр. 317, занаетчишкиот дуќан под фирма: Кројач Мите Боров Јаневски, со седиште во с. Болно. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мите Боров Јаневски. (189)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Ресен, бр. 224, е запишан во регистарот на занаетчишките дукани и работилници на страна 322, рег. бр. 322, занаетчишкиот дуќан под фирма: Ковач Рамадан Коминовски, со седиште во Ресен. Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рамадан Коминовски. (190)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Кратово, бр. 32/55 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Опинчар Илија Јакимов Анев, со седиште во Кратово. Предмет на работата на дуќанот е: опинчарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија Јакимов Анев. (191)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Гостивар, бр. 1145/55 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурна на Општата земјоделска задруга „Сува Гора“, со седиште во с. Беловиште. Предмет на работата на дуќанот е: фурнициски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува самата задруга. (192)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — с. Манастирец — Охридско, бр. 1193 од 16-III-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 53, рег. бр. 112, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Димитрија Јаневски, со седиште во с. Горни Манастирец. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитрија Јаневски. (193)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — с. Богданци — Титоввелешко, бр. 1405 од 23-IV-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 2, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Томе Михајлов Танев, со седиште во с. Богданци. Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Томе Михајлов Танев. (194)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — с. Богданци — Титоввелешко, бр. 939 од 24-IV-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација Мито Михајлов Узунов, со седиште во с. Богданци. Предмет на работата на дуќанот е: кондурациски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мито Михајлов Узунов. (195)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Кратово, бр. 2040/55 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 2, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Стефко Стојчев Нушев, со седиште во Кратово. Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стефко Стојчев Нушев. (196)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Титов Велес, бр. 1805 од 7-V-1956 г. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 466, рег. бр. 459, занаетчискиот дуќан под фирма: Лимар Александар Панов Ајдаров, со седиште во Титов Велес, ул. „В. Карпузов“ бр. 11. Предмет на работата на дуќанот е: лимарски производи и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Александар Панов Ајдаров. (197)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Титов Велес, бр. 6946 од 7-V-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 465, рег. бр. 458, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнација Петар Гошев Трајков, со седиште во Титов Велес, ул. „Владимир Назор“ бр. 178. Предмет на работата на дуќанот е: фурнициски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар Гошев Трајков. (198)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Прилеп, бр. 10233 од 16-IV-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 260, рег. бр. 260, занаетчискиот дуќан под фирма: Влечкар Методија Атанасов Мирчевски, со седиште во Прилеп, ул. „Јоска Орданоски бр. 30. Предмет на работата на дуќанот е: изработување и продавање на влечки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Методија Атанасов Мирчевски. (199)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Прилеп, бр. 6798 од 12-IX-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 259, рег. бр. 259, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Катерина Илиева Поповска, со седиште во Прилеп, ул. „Б. Талески“ бр. 76. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на женски алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Катерина Илиева Поповска. (200)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Титов Велес, бр. 8765 од 10-V-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 468, рег. бр. 461, занаетчискиот дуќан под фирма: Јажар Витомир Д. Трајков, со седиште во Титов Велес, ул. „Благој Горев“ бр. 26. Предмет на работата на дуќанот е: јагарски производи и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Витомир Д. Трајков. (201)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Титов Велес, бр. 5863 од 10-V-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 467, рег. бр. 460, занаетчискиот дуќан под фирма: Молер Атанас Д. Зафиров, со седиште во Титов Велес, ул. „Св. Климент“ бр. 15. Предмет на работата на дуќанот е: моларски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Атанас Д. Зафиров. (202)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Титов Велес, бр. 4756 од 14-V-1953 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 469, рег. бр. 462, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Панде А. Иванов, со седиште во Титов Велес, ул. „Димитар Влахов“ бр. 125. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Панде А. Иванов. (203)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Неготино, бр. 1173 од 27-IV-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 151, занаетчискиот дуќан под фирма: Ориентал-слаткар Адем Мемедов Фазлиов, со седиште во с. Вешје. Предмет на работата на дуќанот е: изработка и продажба на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Адем Мемедов Фазлиов. (204)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Ресен, бр. 256/55 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 308, рег. бр. 308, занаетчискиот дуќан под фирма: Казанџија Кире Крстановски, со седиште во с. Сопотско — Охридско. Предмет на работата на дуќанот е: казанџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кире Крстановски. (34)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Прилеп, бр. 11514 од 9-V-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 262, рег. бр. 262, занаетчискиот дуќан под фирма: Клиничар Салија Асанов Раимоски, со седиште во Прилеп, ул. „Републиканска“ бр. 124. Предмет на работата на дуќанот е: изработка на клинци за добиток.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Салија Асанов Раимоски. (205)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Струга, бр. 6491/56 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 4, рег. бр. 4, занаетчискиот дуќан под фирма: Опинчар Авни Сулејман Сулче, со седиште во Струга, ул. „Скопска“. Предмет на работата на дуќанот е: изработка на опинци и продажба.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Авни Сулејман Сулче. (206)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Струга, бр. 6152/56 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 3, рег. бр. 3, занаетчискиот дуќан под фирма: Варџија Иљо Матовски, со седиште во Струга, ул. „Маршал Тито“ бр. 82. Пред-

мет на работата на дуќанот е: печење и продавање на вар.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Иљо Матовски. (207)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Струга, бр. 3461/56 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 5, рег. бр. 5 занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Михо Ѓорѓоноски, со седиште во Струга, Кеј „8 ноември“. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Михо Ѓорѓоноски. (208)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — „Идадија“ — Скопје, бр. 2946/55 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 9, занаетчискиот дуќан под фирма: Сода-вода Васка Стојанова, со седиште во Скопје, ул. „29 ноември“ бр. 7. Предмет на работата на дуќанот е: изработка и продажба на сода-вода.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васка Стојанова. (209)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Берово, бр. 3005/56 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 33, рег. бр. 628, занаетчискиот дуќан под фирма: Плетач Димитар Паговски, со седиште во с. Владимирово. Предмет на работата на дуќанот е: плетачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар Паговски. (210)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Берово, бр. 2352/56 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 33, рег. бр. 627, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Милатин Шантевски, со седиште во с. Ратеве. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милатин Шантевски. (212)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — с. Богданци — Титоввелешко, бр. 1777 од 25-V-1953 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 3, занаетчискиот дуќан под фирма: Тенекеџија Атанас Митев Петков, со седиште во с. Богданци — Гевгелија. Предмет на работата на дуќанот е: тенекеџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Атанас Митев Петков. (213)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Титов Велес, бр. 9020 од 19-V-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 470, рег. бр. 463, занаетчискиот дуќан под фирма: Опинчар Круме Н. Петрушев, со седиште во Титов Велес,

ул. „Беласица“ бр. 5. Предмет на работата на дуќанот е: изработка и продажба на опинци.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Круме Н. Петрушев. (214)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Прилеп, бр. 11209 од 9-V-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 261, рег. бр. 261, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Методија Трајков Богоески, со седиште во Прилеп, ул. „Републиканска“ бр. 84. Предмет на работата на дуќанот е: шивачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Методија Трајков Богоески. (215)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Прилеп, бр. 12847 од 21-V-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 265, рег. бр. 265, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Благоја Петков Ристески, со седиште во Прилеп, ул. „8 март“ бр. 5. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благоја Петков Ристески. (216)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Прилеп, бр. 13017 од 21-V-1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 264, рег. бр. 264, занаетчискиот дуќан под фирма: Шапкар Јордан Христов Марковски, со седиште во Прилеп. Предмет на работата на дуќанот е: изработка и продажба на шапки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан Христов Марковски. (217)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — с. Врапчиште — Тетовско, бр. 2097/56 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 20, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Кемал Шабана Алими, со седиште во с. Врапчиште. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кемал Шабана Алими. (218)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — с. Врапчиште — Тетовско, бр. 1208/56 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 19, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Васил Илиевски, со седиште во с. Врапчиште — Тетовско. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил Илиевски. (219)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — с. Врапчиште, бр. 1835 од 26-III-1956 год. е запишан во регистарот на занает-

чиските дуќани и работилници на страна 2, рег. бр. 14, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Демири Џафера Селам, со седиште во с. Добреше — Тетовско. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Демири Џафера Селам. (220)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Струга, бр. 7071/56 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 6, рег. бр. 6, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер-фризер Асан Нурадина Делогожда, со седиште во Струга, ул. „Горгон Горгоноски“ бр. 2. Предмет на работата на дуќанот е: берберо-фризерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Асан Нурадина Делогожда. (221)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — с. Винаца — Штипска околија, бр. 4007/56 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 10, рег. бр. 109, занаетчискиот дуќан под фирма: Налбат Азис Лутвиов Идризов, со седиште во с. Блатец. Предмет на работата на дуќанот е: потковување на добиток.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Азис Лутвиов Идризов. (222)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — с. Винаца — Штипска околија, бр. 2168/55 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 11, рег. бр. 110, занаетчискиот дуќан под фирма: Грнчар Ванчо Георгиев Грижов, со седиште во с. Винаца. Предмет на работата на дуќанот е: грнчарски производи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ванчо Георгиев Грижов. (223)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — с. Винаца — Штипска околија, бр. 3154/55 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 12, рег. бр. 111, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Јордан Стојанов Димитров, со седиште во с. Винаца. Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан Стојанов Димитров. (224)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — с. Винаца — Штипска околија, бр. 3166/55 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 13, рег. бр. 112, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Мане Зафиров Вељанов, со седиште во с. Винаца. Предмет на работата на дуќанот е: изработка и продажба на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мане Зафиров Вељанов. (225)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — с. Винаца — Штипска околија, бр. 717/55 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 14, рег. бр. 113, занаетчискиот дуќан под фирма: Самарџија Благој Јорданов Гаврилов, со седиште во с. Блатец. Предмет на работата на дуќанот е: самарџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благој Јорданов Гаврилов. (226)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — с. Винаца — Штипска околија, бр. 2687/56 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 15, рег. бр. 114, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Јордан Иванов Малчев, со седиште во с. Винаца. Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан Иванов Малчев. (227)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 8366, серија бр. 0669065, издадена од СВР — Тетово на Камил Јонуз Мамути, с. Боговиње — Тетовско. (3793)

Лична карта рег. бр. 218, серија бр. 0661328, издадена од СВР — Тетово на Димитрие Ончев Ангелковски, с. Челопек — Тетовско. (3794)

Лична карта рег. бр. 1510, серија бр. 0289982, издадена од СВР — Штип на Лазар Димков Коцев, ул. „Кочо Рацин“ бр. 13 — Штип. (3795)

Лична карта рег. бр. 23121, серија бр. 0068610, издадена од СВР — Скопје на Петар Стојан Костадиновски, ул. „Зборска“ бр. 1 — Битола. (3796)

Лична карта рег. бр. 26300, серија бр. 0124243, издадена од СВР — Битола на Фанија Велкова, ул. „Даме Груев“ бр. 122 — Битола. (3797)

Лична карта рег. бр. 3864, серија бр. 0076159, издадена од СВР — Битола на Цветанка Божин Димовска, ул. „Блаже Рогужинар“ бр. 56 — Битола. (3798)

Лична карта рег. бр. 7060, издадена од СВР — Прилеп на Александар Р. Кепевски, ул. „Битолска“ бр. 157 — Прилеп. (3799)

Лична карта рег. бр. 251, серија бр. 0724761, издадена од СВР — Брод на Аритон Синадиноски, с. Долни Манастирец — Охридско. (3800)

Лична карта рег. бр. 3490, серија бр. 0401400, издадена од СВР — Св. Николе на Вели Јусинов Алиов, с. Дорфулија — Св. Николе. (3801)

Лична карта рег. бр. 1733, серија бр. 0054444, издадена од СВР — Берово на Александар Гаврилов Делиевски, с. Сушица — Струмица. (3802)

Лична карта рег. бр. 5047, серија бр. 0545507, издадена од СВР — Куманово на Милан Ј. Ќириќ, с. Табановце — Кумановско. (3804)

Лична карта рег. бр. 9146, серија бр. 0041857, издадена од СВР — Охрид на Шеји Идриза Бурам, с. Велешта — Струга. (3805)

Лична карта рег. бр. 2812, серија бр. 0227422, издадена од СВР — Охрид на Петре Ламбев Малинкоски, с. Белчишта — Охридско. (3806)

Лична карта рег. бр. 12261, серија бр. 0235262, издадена од СВР — Охрид на Наумче Петрев Ламбевски, с. Рамне — Охридско. (3807)

Лична карта рег. бр. 8324, серија бр. 0753345, издадена од СВР — Кичево на Ибраими Реџепов Мустафа, с. Длапкин Дол — Кичево. (3808)

Лична карта рег. бр. 306, серија бр. 0780985, издадена од СВР — Тетово на Тодор Иванов Атанасовски, ул. „Гоце Делчев“ бр. 69 — Тетово. (3809)

Лична карта рег. бр. 28499, серија бр. 0686366, издадена од СВР — Тетово на Срахил Славко Богоевски, с. Белсвиште — Тетовско. (3810)

Лична карта рег. бр. 4783, серија бр. 0785547, издадена од СВР — Тетово на Фејма Џемил Ибраими, ул. „Партизанска“ бр. 42 — Тетово. (3811)

Лична карта рег. бр. 1910, серија бр. 0781103, издадена од СВР — Тетово на Марко Нове Аксовски, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 74 — Тетово. (3812)

Лична карта рег. бр. 35217, серија бр. 0691281, издадена од СВР — Тетово на Велко Гоцев Цветковски, с. Д. Седларце — Тетовско. (3813)

Лична карта рег. бр. 19827, серија бр. 0680056, издадена од СВР — Тетово на Шукри Казим Јонџи, с. Шипковица — Тетовско. (3814)

Лична карта рег. бр. 34587, серија бр. 0690825, издадена од СВР — Тетово на Нафи Абдил Асани, с. М. Речица — Тетовско. (3815)

Лична карта рег. бр. 34185, серија бр. 0690240, издадена од СВР — Тетово на Вели Јакуп Велии, с. Ораше — Тетовско. (3816)

Лична карта рег. бр. 1364, серија бр. 0008386, издадена од од СВР — Битола на Борис Тодор Јадилебовски, с. Логоварди — Битолско. (3817)

Лична карта рег. бр. 12765, серија бр. 0757329, издадена од СВР — Кичево на Никола Б. Трајаноски, с. Прострање — Кичево. (3818)

Лична карта рег. бр. 8750, серија бр. 0349660, издадена од СВР — Титов Велес на Стојан Стефанов Димов, с. Бањица — Титоввелешко. (3819)

Лична карта рег. бр. 12667, серија бр. 0131402, издадена од СВР — Гевгелија на Божана Танушева Чалкова, ул. „Скопјанска“ бр. 23 — Гевгелија. (3820)

Лична карта рег. бр. 11688, серија бр. 0587696, издадена од СВР — Скопје на Игњо Митре Павловски, ул. „Лазар Колишевски“ бр. 30 — Св. Николе. (3821)

Лична карта рег. бр. 3874, серија бр. 0400784, издадена од СВР — Св. Николе на Павле Блажов Петров, с. Ерџелија — Св. Николе. (3822)

Лична карта рег. бр. 8372, серија бр. 0404882, издадена од СВР — Св. Николе на Али Мустафа Јашар, с. Кишино — Св. Николе. (3823)

Лична карта рег. бр. 3294, серија бр. 0241686, издадена од СВР — Штип на Илија Панев Шалев, ул. „Борис Кидрич“ бр. 20 — Штип. (3824)

Лична карта рег. бр. 621, серија бр. 093621, издадена од СВР — Кочани на Коце Иванов Великов, работник во Зем стопанство „Искра“ — Кочани. (3826)

Лична карта рег. бр. 2228, серија бр. 0414738, издадена од СВР — Радовш на Крум Манев Калеев, ул. „М. Тито“ бр. 25 — Радовиш. (3827)

Лична карта рег. бр. 14564, серија бр. 0556276, издадена од СВР — Куманово на Раиф Камил Зекири, с. Ругинце — Кумановско. (3828)

Лична карта рег. бр. 6639, серија бр. 0547120, издадена од СВР — Куманово на Ѓорѓи А. Илиевски, ул. „Живко Чоло“ бр. 40 — Куманово. (3829)

Лична карта рег. бр. 3283, серија бр. 0546873, издадена од СВР — Куманово на Родна Илиева, ул. „Живко Чоло“ бр. 40 — Куманово. (3830)

Лична карта рег. бр. 7024, серија бр. 0547484, издадена од СВР — Куманово на Душан Кузмановиќ, с. Никуљане — Кумановско. (3831)

Лична карта рег. бр. 9590, серија бр. 0535044, издадена од СВР — Куманово на Душан П. Пешевски, ул. „Бајрам Шабан“ бр. 33 — Куманово. (3832)

Лична карта рег. бр. 22713, серија бр. 0538531, издадена од СВР — Куманово на Раим С. Реџеми, с. Ваксинце — Кумановско. (3833)

Лична карта рег. бр. 20390, серија бр. 0434796, издадена од СВР — Титов Велес на Борис Николов Дилберов, с. Градец — Гевгелија. (3834)

Лична карта рег. бр. 6448, серија бр. 0071158, издадена од СВР — Гевгелија на Мито Иванов Прошев, с. Богданци — Гевгелија. (3835)

Лична карта рег. бр. 6016, серија бр. 0070726, издадена од СВР — Гевгелија на Мара Николова Прочкова Прошева, с. Богданци — Гевгелија. (3836)

Лична карта рег. бр. 3615, серија бр. 0429834, издадена од СВР — Гевгелија на Благој Ефремов Петков, с. Габрово — Гевгелија. (3837)

Лична карта рег. бр. 27168, серија бр. 0684905, издадена од СВР — Тетово на Сеадин Имер Фазли, с. Палатица — Тетово. (3838)

Лична карта рег. бр. 159, серија бр. 0052869, издадена од СВР — Берово на Васил Димитар Чакиовски, с. Петралинци — Струмица. (3839)

Лична карта рег. бр. 1372, серија бр. 0285887, издадена од СВР — Крушево на Глигур Наум Оцаклиески, ул. „Шула Мина“ бр. 10 — Крушево. (3840)

Лична карта рег. бр. 12206, серија бр. 0756745, издадена од СВР — Кичево на Селман Целилов Далипоски, с. Зајас — Кичево. (3841)

Лична карта рег. бр. 2462, серија бр. 0698972, издадена од СВР — Гостивар на Асан Бакиов Османи, с. Равен — Гостивар. (3842)

Лична карта рег. бр. 4336, серија бр. 0700846, издадена од СВР — Гостивар на Драге Утрина Петрески, с. Беловиште — Гостивар. (3843)

Лична карта рег. бр. 10180, серија бр. 00128869, издадена од СВР — Делчево на Шаин Мустафа Бајков, с. Габрово — Делчево. (3844)

Лична карта рег. бр. 5008, серија бр. 0402018, издадена од СВР — Св. Николе на Емин Демир Јусинов, с. Цумајлија — Св. Николе. (3845)

Лична карта рег. бр. 1590, серија бр. 0414100, издадена од СВР — Радовиш на Јонуз Јашаров Демиров, с. Оравица — Радовиш. (3846)

Лична карта рег. бр. 2394, серија бр. 0278413, издадена од СВР — Ресен на Мате Христов Котларовски, ул. „29 ноември“ бр. 40 — Ресен. (3847)

Лична карта рег. бр. 6696, серија бр. 0266404, издадена од СВР — Битола на Цветан Петров Ристески, с. Прибилци — Битола. (3848)

Лична карта рег. бр. 40191, серија бр. 2397091, издадена од СВР — Лескоец на Даринка Стојановиќ, ул. „Б. Кидрич“ бр. 16 — Куманово. (3849)

Лична карта рег. бр. 2724, серија бр. 0528770, издадена од СВР — Куманово на Абедин Исмаил Муареми, ул. „11 октомври“ бр. 40 — Куманово. (3850)

Лична карта рег. бр. 3399, серија бр. 028544, издадена од СВР — Ресен на Мефаил Таипов Фезула, с. Асамати — Охридско. (3851)

Лична карта рег. бр. 1231, серија бр. 0663076, издадена од СВР — Тетово на Амдија Мемед Даути, с. Тетово — Тетовско. (3852)

Лична карта рег. бр. 11194, серија бр. 0670511, издадена од СВР — Тетово на Зендел Мифтар Селими, с. Д. Палчиште — Тетовско. (3853)

Лична карта рег. бр. 20954, серија бр. 0717564, издадена од СВР — Гостивар на Бајрам Небиов Бегзати, с. Дол. Гоновица — Гостивар. (3854)

Лична карта рег. бр. 13029, серија бр. 0481054, издадена од СВР — Струмица на Јован Лазаров Јованов, с. Конче — Радовиш. (3855)

Лична карта рег. бр. 1573, серија бр. 0788446, издадена од СВР — Тетово на Абдирезак Сулејман Ибраими, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 265 — Тетово. (3856)

Лична карта рег. бр. 12591, серија бр. 0117301, издадена од СВР — Дебар на Арслан Мимино Мимин, с. Новак — Дебар. (3857)

Лична карта рег. бр. 12072, серија бр. 0116782, издадена од СВР — Дебар на Мита Добевска Дојчиновска, с. Гари — Дебар. (3858)

Лична карта рег. бр. 4525, серија бр. 0664928, издадена од СВР — Тетово на Ристо А. Стојановски, с. Ратаје — Тетовско. (3859)

Лична карта рег. бр. 19733, серија бр. 0162012, издадена од СВР — Прилеп на Томе Петков Дивјаковски, с. Витолиште — Прилеп. (3860)

Лична карта рег. бр. 9488, серија бр. 034998, издадена од СВР — Титов Велес на Ајет Дураков Батлиманов, с. Куридери — Титов Велес. (3861)

Лична карта рег. бр. 14794, серија бр. 059304, издадена од СВР — Скопје на Раиф Селим Рустеми, ул. „160“ бр. 40а — Скопје. (3862)

Лична карта рег. бр. 55, серија бр. 073557, издадена од СВР — Скопје на Зелије Целил Дестани Дода, с. Моране — Скопско. (3863)

Лична карта рег. бр. 61, серија бр. 073568, издадена од СВР — Скопје на Исеин Ибраим Дода, с. Моране — Скопско. (3864)

Лична карта рег. бр. 23, серија бр. 073606, издадена од СВР — Скопје на Лулаш Ндроц Лулаш, с. Радуша — Скопско. (3865)

Лична карта рег. бр. 25020, серија бр. 0601141, издадена од СВР — Скопје на Марица Димо (Илиева) Милошева, ул. „174“ бр. 23 — Скопје. (3666)

Лична карта рег. бр. 65403, серија бр. 0072429, издадена од СВР — Скопје на Нисар Салих Омер-агиќ, ул. „374“ бр. 22а — Скопје. (3667)

Лична карта рег. бр. 24186, серија бр. 0600306, издадена од СВР — Скопје на Бедри Шериф Муча, с. Блаце — Скопско. (3668)

Лична карта рег. бр. 77130, серија бр. 0054005, издадена од СВР — Скопје на Панче Перо Стевковски, ул. „143“ бр. 25а — Скопје. (3669)

Лична карта рег. бр. 77252, серија бр. 0055508, издадена од СВР — Скопје на Љубица Војко (Миленкова) Стевковска, ул. „143“ бр. 25а — Скопје. (3670)

Лична карта рег. бр. 80420, серија бр. 0055737, издадена од СВР — Скопје на Зубер Камбер Селим, ул. „159“ бр. 31 — Скопје. (3671)

Лична карта рег. бр. 9152, серија бр. 0479949, издадена од СВР — Пеќ на Бесим Абдула Дулатахи, ул. „116“ бр. 28 — Скопје. (3672)

Лична карта рег. бр. 87734, серија бр. 0623618, издадена од СВР — Скопје на Хасан Хамди Билали, ул. „121“ бр. 53а — Скопје. (3673)

Лична карта рег. бр. 3567, серија бр. 0579560, издадена од СВР — Скопје на Цветан Петруш Георгиевски, ул. „214“ бр. 6 — Скопје. (3674)

Лична карта рег. бр. 76324, серија бр. 0054354, издадена од СВР — Скопје на Стојна Левко (Горгиева) Богданова, Скопје. (3675)

Лична карта рег. бр. 59723, серија бр. 0046733, издадена од СВР — Скопје на Трајанка Богоја (Атанасова) Симонова, ул. „142“ бр. 1/VII—Скопје. (3676)

Лична карта рег. бр. 88090, серија бр. 0624331, издадена од СВР — Скопје на Рамиз Шено Атовиќ, ул. „179“ бр. 11 — Скопје. (3677)

Лична карта рег. бр. 4998, серија бр. 0615629, издадена од СВР — Скопје на Стојко Стеван Златевски, с. Кучково — Скопско. (3678)

Лична карта рег. бр. 9559, серија бр. 0014169, издадена од СВР — Б. Поље на Делија Касум Шабановиќ, ул. „152а бис“ бр. 8 — Скопје. (3679)

Лична карта рег. бр. 35103, серија бр. 0026753, издадена од СВР — Скопје на Тале Годор Ристовски, ул. „456“ бр. 15 — Скопје. (3731)

Лична карта рег. бр. 394137, серија бр. 0382584, издадена од СВР — Белград на Светолик Милоје Стојановиќ, ул. „28“ бр. 6 — Скопје. (3732)

Лична карта рег. бр. 12608, серија бр. 0153431, издадена од СВР — Прилеп на Слободанка Илија (Божинова) Неделковска, ул. „101“ бр. 38а—Скопје. (3733)

Лична карта рег. бр. 2898, серија бр. 0495008, издадена од СВР — Пеќ на Јашар Аџо Панџа, ул. „146“ бр. 104 — Скопје (3734)

Лична карта рег. бр. 24448, серија бр. 054266, издадена од СВР — Куманово на Живко Трајко Јаневски, ул. „105“ бр. 55 — Скопје. (3735)

Лична карта рег. бр. 22382, серија бр. 0598502, издадена од СВР—Куманово на Душан Ѓорѓи Спасевски, с. Велимбегово — Скопско. (3736)

Лична карта рег. бр. 8149, серија бр. 0583659, издадена од СВР — Куманово на Петре Јордан Спасовски, с. Велимбегово — Скопско. (3737)

Лична карта рег. бр. 1752, серија бр. 0525762, издадена од СВР — Ораховац на Шакир Халил Хаџијаха, ул. „Дрварска“ бр. 104 — Скопје. (3738)

Лична карта рег. бр. 22193, серија бр. 0060200, издадена од СВР — Скопје на Драгомир Ангеле Кузевски, ул. „Христијан Карпуш“ бр. 74—Скопје. (3739)

Лична карта рег. бр. 4875, серија бр. 0783643, издадена од СВР — Тетово на Наум д-р Христов Наумов, Скопје. (3740)

Лична карта рег. бр. 20721, серија бр. 0162514, издадена од СВР — Прилеп на Војислав Васе Костовски, Скопје. (3741)

Лична карта рег. бр. 2217, серија бр. 0614195, издадена од СВР — Скопје на Миодраг Љубомир Павиќевиќ, с. Оризари — Скопско. (3742)

Лична карта рег. бр. 1540, серија бр. 0013903, издадена од СВР — Скопје на Бецет Идриз Али, ул. „126“ бр. 65 — Скопје. (3743)

Лична карта рег. бр. 15878, серија бр. 0048589, издадена од СВР — Струга на Душан Миле Калиновски, ул. „552“ бр. 31 — Скопје. (3744)

Лична карта рег. бр. 83999, серија бр. 0059022, издадена од СВР — Скопје на Јандре Тодор Тасевски, Скопје. (3745)

Лична карта рег. бр. 14571, серија бр. 0591081, издадена од СВР — Скопје на Муртезан Незир Таир, ул. „129“ бр. 97 — Скопје. (3746)

Лична карта рег. бр. 2085, серија бр. 0613645, издадена од СВР — Скопје на Керим Фаик Каил, с. Матка — Скопско. (3747)

Лична карта рег. бр. 3443, серија бр. 0783015, издадена од СВР — Скопје на Зендел Исен Мустафа, ул. „Косовска“ бр. 69 — Г. Петров. (3748)

Лична карта рег. бр. 19796, серија бр. 0595918, издадена од СВР — Скопје на Сејфула Цавид Садик, ул. „Долно Коњаре — Скопско. (43)

Лична карта рег. бр. 19548, серија бр. 0595669, издадена од СВР — Скопје на Али Јонуз Милаим, с. Студеничани — Скопско. (44)

Лична карта рег. бр. 54868, серија бр. 0044299, издадена од СВР — Скопје на Сабрија Амет (Али) Рамадан, ул. „118“ бр. 327 — Скопје. (45)

Лична карта рег. бр. 2842, серија бр. 0579819, издадена од СВР — Скопје на Мусли Цевид Неби, с. Гумалево — Скопско. (45)

Лична карта рег. бр. 4931, серија бр. 0615789, издадена од СВР — Скопје на Стојко Неделко Трпковски, с. Кучково — Скопско. (47)

Лична карта рег. бр. 65160, серија бр. 0071945, издадена од СВР — Скопје на Хајрула Ферик Фетија, ул. „М. Тито“ бр. 30 — Скопје. (48)

Лична карта рег. бр. 46300, серија бр. 0604620, издадена од СВР — Скопје на Драгица Анто (Крушарева) Попова, ул. „282“ бр. 8 — Скопје. (49)

Лична карта рег. бр. 7323, серија бр. 0583333, издадена од СВР — Скопје на Јакуп Зејадин Исмаилов, с. Долно Нерези — Скопско. (50)

Лична карта рег. бр. 24673, серија бр. 0655016, издадена од СВР — Скопје на Филип Драган Ѓурчиновски, „Пролет“ 9 зграда 19 стан — Скопје.

(51)

Лична карта рег. бр. 0589622, издадена од СВР — Скопје на Иконија Петко (Димитриева) Емишиева, с. Кучевиште — Скопје.

(52)

Лична карта рег. бр. 67053, серија бр. 0657905, издадена од СВР — Скопје на Коце Спасов Кардалимовски, ул. „145“ бр. 38 — Скопје.

(53)

Лична карта рег. бр. 2133, серија бр. 0613787, издадена од СВР — Скопје на Гафур Мемед Мустафа, ул. „157“ бр. 38а — Скопје.

(54)

Лична карта рег. бр. 50306, серија бр. 0035549, издадена од СВР — Скопје на Иснија Хида (Демир) Феџула, ул. „383“ бр. 15 — Скопје.

(55)

Лична карта рег. бр. 86169, серија бр. 0062459, издадена од СВР — Скопје на Јакуп Хајдар Хусеин, ул. „413“ бр. 1 — Скопје.

(56)

Лична карта рег. бр. 2727, серија бр. 0398737, издадена од СВР — Св. Николе на Ване Арсо Ѓорѓиевски, ул. „660“ бр. 14 — Скопје.

(57)

Лична карта рег. бр. 19430, серија бр. 0595551, издадена од СВР — Скопје на Алија Риза Мифтари, с. Умово — Скопско.

(58)

Лична карта рег. бр. 14611, серија бр. 0323819, издадена од СВР — Скопје на Даут Исмаил Селим, с. Грвчино — Скопско.

(59)

Лична карта рег. бр. 21018, серија бр. 0597139, издадена од СВР — Скопје на Соја Петар (Стоисављевиќ) Милошевска, с. Сингелиќ — Скопско.

(60)

Лична карта рег. бр. 2660, серија бр. 0579628, издадена од СВР — Скопје на Боце Илија Ангеловски, с. Оѓанци — Скопско.

(61)

Лична карта рег. бр. 755, серија бр. 1772064, издадена од СВР — Ниш на Веселинка Милан (Добрева) Чедиќ, ул. „102“ бр. 10 — Скопје.

(62)

Лична карта рег. бр. 46361, серија бр. 0604635, издадена од СВР — Скопје на Јован Василко Тодоровски, Скопје.

(63)

Лична карта рег. бр. 78, серија бр. 0613203, издадена од СВР — Скопје на Милева Радосав (Обрадовиќ) Царева, ул. „386“ бр. 8 — Скопје.

(65)

Лична карта рег. бр. 69923, серија бр. 0620080, издадена од СВР — Скопје на Илми Јаја Шакир, ул. „148“ бр. 125 — Скопје.

(66)

Лична карта рег. бр. 11672, серија бр. 0013498, издадена од СВР — Скопје на Никола Коста Михајловски, ул. „А. Пушкин“ бр. 12 — Скопје.

(67)

Лична карта рег. бр. 21307, серија бр. 0597428, издадена од СВР — Скопје на Душко Никола Блажев, с. Јурумлери — Скопско.

(68)

Лична карта рег. бр. 85132, серија бр. 0061397, издадена од СВР — Скопје на Амет Осман Етем, ул. „192“ бр. 39 — Скопје.

(69)

Лична карта рег. бр. 588, серија бр. 0613478, издадена од СВР — Скопје на Авдил Бекир Феџула, с. Никиштане — Скопско.

(70)

Лична карта рег. бр. 28451, серија бр. 0022234, издадена од СВР — Скопје на Бранко Ангеле Несторски, ул. „13“ бр. 13 — Скопје.

(71)

Лична карта рег. бр. 75664, серија бр. 00050572, издадена од СВР — Скопје на Февзи Реџеп Ибраим, ул. „151“ бр. 12 — Скопје.

(72)

Лична карта рег. бр. 6854, серија бр. 0582864, издадена од СВР — Скопје на Сулејман Исеин Баки, с. Средно Коњари — Скопско.

(73)

Лична карта рег. бр. 10259, серија бр. 0706763, издадена од СВР — Гостивар на Сулејман Ибраимов Шабани, с. Дебреште — Гостивар.

(3720)

Лична карта рег. бр. 598, серија бр. 083898, издадена од СВР — Св. Николе на Никола Николов Угревски, с. Кадрафаково — Св. Николе.

(3721)

Лична карта рег. бр. 419, серија бр. 083719, издадена од СВР — Штип на Георги Јованов Аџиев, с. Ерџелија — Св. Николе.

(3722)

Лична карта рег. бр. 9069, серија бр. 0385679, издадена од СВР — Кочани на Тодор Стојанов Кузманов, с. Облешево — Кочани.

(3723)

Лична карта рег. бр. 14951, серија бр. 0421725, издадена од СВР — Струмица на Нада Лазарова Пецева, ул. „Широк Дол“ бр. 6 — Струмица.

(3724)

Лична карта рег. бр. 1, серија бр. 0244511, издадена од СВР — Крушево на Алексо Христо Алексовски, ул. „Киро Фетак“ бр. 40 — Крушево.

(3725)

Лична карта рег. бр. 10785, серија бр. 0535992, издадена од СВР — Куманово на Тошо С. Трифуновски, ул. „Илинденска“ бр. 15 — Куманово.

(3726)

Лична карта рег. бр. 364, серија бр. 077064, издадена од СВР — Титов Велес на Лена Јованова (Чамова) Јованова, ул. „Превалец“ бр. 13 — Титов Велес.

(3727)

Лична карта рег. бр. 9651, серија бр. 3054552, издадена од СВР — Нов Пазар на Наим Захов Муриќ, с. Г. Оризаре — Титоввелешко.

(3728)

Лична карта рег. бр. 7194, серија бр. 0480810, издадена од СВР — Струмица на Димитар Василев Фасулов, ул. „Крушевска Република“ бр. 5/

— Струмица.

(3729)

Лична карта рег. бр. 10643, серија бр. 0060718, издадена од СВР — Крива Паланка на Стојко Стеванов Јакимовски, с. Узем — Кр. Паланка.

(3730)

Лична карта рег. бр. 1679, серија бр. 0543297, издадена од СВР — Куманово на Руфат С. Фазли, с. Романовце — Кумановско.

(3770)

Лична карта рег. бр. 19273, серија бр. 0559090, издадена од СВР — Куманово на Јелена С. Стојанова, ул. „Х. Карпуш“ бр. 50 — Куманово.

(3771)

Лична карта рег. бр. 3927, серија бр. 0542924, издадена од СВР — Куманово на Денко П. Велковски, с. Романовце — Кумановско.

(3772)

Лична карта рег. бр. 3920, серија бр. 0728417, издадена од СВР — Брод на Душан Софронија Врќамовски, с. Белица — Охрид.

(3773)

Лична карта рег. бр. 15890, серија бр. 0759622, издадена од СВР — Кичево на Круме Љубев Николовски, с. Видрани — Кичево.

(3774)

Лична карта рег. бр. 230, серија бр. 0064940, издадена од СВР — Гевгелија на Цветко Настов Трајков, с. Стојаково — Гевгелија.

(3775)

Лична карта рег. бр. 9831, серија бр. 0671419, издадена од СВР — Тетово на Амет Зејнула Амети, с. Гајре — Тетовско.

(3776)

Во издание на „Службен весник на НРМ“
излезе од печат книгата

СОВЕТИТЕ И УПРАВНИТЕ ОРГАНИ НА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ

од д-р Александар Т. Христов

Во книгата се поместени и обрасци за ра-
ботата на советите и управните органи на
народните одбори.

Цена 210 динари.

Порачките се примаат преку Администра-
цијата на „Службен весник на НРМ“.

Тек. с/ка 802-Т-698. Пошт. факс 51

Лична карта рег. бр. 25763, серија бр. 0683105,
издадена од СВР — Тетово на Ариф Мејди Реџеџи,
с. Добреште — Тетовско. (3777)

Лична карта рег. бр. 8256, серија бр. 0295796,
издадена од СВР — Штип на Радмила Панчева
Ангелова, ул. „Вера Циривири“ бр. 5—Штип. (3778)

Лична карта рег. бр. 4213, серија бр. 00123435,
издадена од СВР — Делчево на Китан Богатинов
Ристовски, с. Саса — Штипско. (3779)

Лична карта рег. бр. 2837, серија бр. 0227447,
издадена од СВР — Охрид на Спасе Крстан Мув-
чески, с. Требеништа — Охридско. (3780)

Лична карта рег. бр. 30599, серија бр. 0010211,
издадена од СВР — Битола на Зорка Буџевска, с.
Ѓавато — Битола. (3781)

Лична карта рег. бр. 25971, серија бр. 0123798,
издадена од СВР — Битола на Петар Паско Бу-
џевски, с. Ѓавато — Битолско. (3782)

Лична карта рег. бр. 23389, серија бр. 0120924,
издадена од СВР — Битола на Љубе Цветан Јо-
левски, с. Граиште — Битолско. (3783)

Лична карта рег. бр. 2932, серија бр. 0183442,
издадена од СВР — Прилеп на Сотир Настев Апо-
столовски, с. Мажучиште — Прилеп. (3784)

Лична карта рег. бр. 17300, серија бр. 0198093,
издадена од СВР — Крушево на Благоја Методиев
Јовановски, ул. „Кр. Волороски“ бр. 74 — Прилеп.
(3785)

Лична карта рег. бр. 7976, серија бр. 0563884,
издадена од СВР — Куманово на Бајрам Камбер
Зумберовски, ул. „Бајрам Шабани“ бр. 30 — Ку-
маново. (3786)

Лична карта рег. бр. 16070, серија бр. 0557481,
издадена од СВР — Куманово на Евзи М. Кадриџи,
с. Романовце — Кумановско. (3787)

Лична карта рег. бр. 23326, серија бр. 0539144,
издадена од СВР — Куманово на Петра Андонова,
ул. „Рибар Лола“ бр. 7 — Куманово. (3788)

Лична карта рег. бр. 11161, серија бр. 0234165,
издадена од СВР — Охрид на Петар Јанев Кисе-
линов, ул. „Вардар“ бр. 11 — Охрид. (3789)

Лична карта рег. бр. 18064, серија бр. 0506998,
издадена од СВР — Кавадарци на Павлина Ман-
чева Јашарова, ул. „ЈНА“ бр. 74 — Кавадарци.
(3790)

Лична карта рег. бр. 16061, серија бр. 0678461,
издадена од СВР — Тетово на Милан Петруш
Горџески, с. Глоги — Тетовско. (3791)

Лична карта рег. бр. 21471, серија бр. 0682251,
издадена од СВР — Тетово на Абуш Касам Рама-
дани, с. Нераште — Тетовско. (3792)

Лична карта рег. бр. 79314, серија бр. 0052153,
издадена од СВР — Скопје на Марица Трајче
Сидова, ул. „399“ бр. 100 — Скопје. (3949)

Лична карта рег. бр. 57411, серија бр. 0040610,
издадена од СВР — Скопје на Хамди Рамадан Ју-
суф, ул. „376“ бр. 61а — Скопје. (3750)

Лична карта рег. бр. 19707, серија бр. 0595828,
издадена од СВР — Скопје на Зулфи Реџеџи Садри,
ул. „170“ бр. 12 — Скопје. (3751)

Лична карта рег. бр. 1035, серија бр. 0577290,
издадена од СВР — Скопје на Абди Ајдар Нуџи, с.
Чифлик, Скопско. (3752)

Лична карта рег. бр. 12639, серија бр. 0588649,
издадена од СВР — Скопје на Фазли Јусуф Јонуз,
с. Црни врв — Скопско. (3753)

Лична карта рег. бр. 14484, серија бр. 0581584,
издадена од СВР — Скопје на Зора Велко Здрав-
кова, ул. „41 бис“ бр. 29 — Скопје. (3754)

Лична карта рег. бр. 61930, серија бр. 0066634,
издадена од СВР — Скопје на Демир Емин Елез,
ул. „130“ бр. 40а — Скопје. (3755)

Лична карта рег. бр. 10462, серија бр. 0583572,
издадена од СВР — Гураковац на Мурат Муџо Кам-
беров, ул. „213а“ бр. 44а — Скопје. (3756)

Лична карта рег. бр. 24679, серија бр. 0600799,
издадена од СВР — Скопје на Сефер Ибиш Незир
с. Малчишта — Скопско. (3757)

Лична карта рег. бр. 1884, серија бр. 0004342,
издадена од СВР — Скопје на Грозда Мартин Ан-
дреевски, ул. „Коле Неделков“ бр. 6 — Скопје.
(3758)

Лична карта рег. бр. 320, серија бр. 080338,
издадена од СВР — Прилеп на Крсте Николов Поп
Русев, Скопје. (3759)

Лична карта рег. бр. 23216, серија бр. 00608803,
издадена од СВР — Скопје на Гојко Коле Милен-
ковски, с. Белимбегово — Скопје. (3760)

Лична карта рег. бр. 6127, серија бр. 0589621,
издадена од СВР — Скопје на Петко Ристо Емше-
риев, с. Кучевиште — Скопско. (3761)

СОДРЖИНА

23. Правилник за организирање работите околу
отстранување на општа опасност — — — 89